

Б А Р А Њ Е

за издавање на податоци од Регистар на годишни сметки

Подносител на барањето _____

(подносителот, освен документот под реден број 1 кој може да го добие само за себе, може да добие податоци за било кој друг субјект)

Податоците се бараат за :

(Назив на правниот субјект) _____

Идентификационен (матичен) број _____

Според годишна-и сметка-и за _____ година-и

Телефон и лице за контакт _____

НАПОМЕНА: Податоците во сите издадени документи се однесуваат на две години. Исклучок, документ под р.бр. 1 – каде се опфатени три години и под р.бр. 10 – каде е опфатена една година. Податоците во сите издадени документи, освен р.бр. 1, за трговец поединец (ТП) се однесуваат на една година.

Изберете документ со заокружување

1. **Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех**
Документ потребен за **јавни набавки** - стар бонитет (чл.150 од Закон за јавни набавки Сл.в. на РМ бр.136 од 12.11.2007 година) - нумеричка форма
2. **Информација за економско финансиската состојба на субјектот**
Документ потребен по **други основи** (кредит, лизинг, работна дозвола, виза, информација за деловен партнер и др.) - текстуална форма
3. **Листинг од обработена годишна сметка** (бил. на состојба и бил. на успех)
4. **Листинг од обработена годишна сметка** (бил. на состојба и бил. на успех) и **готовински текови**
5. **Листинг од обработена годишна сметка** (бил. на состојба и бил. на успех) и **готовински текови на англиски јазик – само за стопанство** (вид на работа 450)
6. **Скратен исказ од годишни сметки**
7. **Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот**
8. **Анализа на паричен тек и промени на капиталот**
9. **Оценка на ликвидност**
10. **Информација за структура на приходи по дејност - СПД**
11. **Друго** (Информација за доставени г.с., Извештај за сеопфатна добивка и друго) _____

Место и датум

Потпис на овластено
лице и печат

ДЕЛОДТАРИФНИК

за издадени податоци (документи) од Регистар на годишни сметки
наведени во **Барањето РГС 1**

Р. бр	Документ	Цена
1.	Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех	1750.00
2.	Информација за економско финансиската состојба на субјектот	1750.00
3.	Листинг од обработена годишна сметка	699.00
4.	Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови	875.00
5.	Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови на англиски јазик	1049.00
6.	Скратен исказ од годишни сметки	254.00
7.	Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот	350.00
8.	Анализа на паричен тек и промени на капиталот	489.00
9.	Оценка на ликвидност со мислење	349.00
10.	Информација за структура на приходи по дејности - СПД	509.00
11.	Друго	505.00

Особено нагласуваме, покрај точниот назив на документот-во полето за цел на дознака, при уплатата да се внесуваат **точните износи** наведени во ценовникот. Доколку заокружите **повеќе** од еден **документ**, Ви укажуваме дека за секој документ ќе треба **посебна уплатница на поединечниот износ**.

Уплатите може да се вршат во наведените **банки** на следниве **сметки**:

ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РМ, ЕДБ 4030001425480, ЕМБС 5549850

СТОПАНСКА БАНКА СКОПЈЕ	200000810380672
НЛБ ТУТУНСКА БАНКА СКОПЈЕ	210055498500119
ТТК БАНКА СКОПЈЕ	290100000070565
ШПАРКАСЕ БАНКА СКОПЈЕ	250001000400008
СТОПАНСКА БАНКА БИТОЛА	500000000564373
УНИ БАНКА СКОПЈЕ	240010001589325
ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА	320100002836960

Напоменуваме, за издавање на документот потребен за учество на тендер (јавни набавки) - **Извештај за билансот на состојба и податоци од билансот на успех**, до Централниот регистар на Република Македонија потребно е да доставите **Барање**, пополнето, **потпишано од овластено лице** и **заверено со печат**, пропратено со доказ за уплата на соодветниот износ-уплатница.